



ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ-А.Д. е насочена кон:

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА СО ПОСТИГНУВАЊЕ НА УСОГЛАСЕНОСТА СО БАРАЊАТА НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ И ВАЖЕЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ

За ефективно спроведување на ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ, Раководството ги определи следните основни цели за управување:

- Посветеност на Раководството за постојано подобрување на здравјето, безбедноста и работните услови на вработените и заштита на животната средина
- Заложбата за спроведување на прописите кои се однесуваат на активностите на организацијата, како и на другите барања кои се однесуваат на здравјето, безбедноста и работните услови на вработените и најзначајните аспекти на животната средина
- Чување и ефикасно користење на природните ресурси
- Стимулирање на посветеноста на персоналот преку системски активности за изградба и одржување на капацитетот за безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина
- Контрола, намалување и спречување на штетните влијанија врз животната средина и здравјето на вработените при остварување на активностите на организацијата;
- Дефинирање на целите и задачите што се однесуваат на здравјето и безбедноста на вработените и заштита на животната средина уште во процесот на извршување на активностите
- Создавање и одржување на потребните услови за зголемување на ефикасноста на Интегрираниот систем за управување со квалитетот, здрави и безбедни услови за работа и заштита на животната средина, развиени во согласност со барањата на меѓународните стандарди ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;
- Навремено информирање на сите заинтересирани страни за донесената Политика за управување во областа на квалитетот, здравјето и безбедноста при работа и заштита на животната средина

За постигнување на овие цели Раководството на **ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ-А.Д.- КУМАНОВО** покажа посветеност за задоволување на барањата на клиентите и други заинтересирани страни и за постојано подобрување на ефикасноста на Интегрираниот систем за управување. Тоа истакнува рамка на утврдени и документирани цели во Организацијата.

Раководството гарантира дека секој нејзин вработен е запознаен и свесен за Политиката и целите за управување, дека истата е распространета и прифатена од целиот персонал на Организацијата.

**КАКО ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР НА ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ-А.Д.- КУМАНОВО
ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНО УЧЕСТВО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА
ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ**

30.08.2010

Извршен директор:
/Слободан Богдановски/